



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 19 ноември 1976
Скопје
Број 38 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 див. Жиро сметка 40100-601-128.

373.

Врз основа на член 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/76) и точката 1 и 2 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за минималната резерва на ликвидните средства на деловните банки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДРЖАТ ВО ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ ВО 1976 ГОДИНА

1. Делот на средствата на деловните банки од територијата на СР Македонија, што тие се должни да ги држат во обврзници на федерацијата издадени во 1976 година, во вкупен износ од 217.740.000 динари, по деловни банки изнесува:

1) Стопанска банка — Скопје	132.840.000 дин.
2) Југобанка — филијала — Скопје	39.000.000 „
3) Љубљанска банка — филијала — Скопје	18.900.000 „
4) КИБ — Бор — филијала — Неготино	10.900.000 „
5) Југословенска извозно и кредитна банка — филијала — Битола	16.100.000 „

2. Обврската од точката 1 на оваа одлука деловните банки ќе ја извршат sukcesивно и тоа:

— до 20 ноември 1976 година најмалку во висина 50% од обврската; и

— до 20 декември 1976 година остатокот од обврската.

3. Народната банка на Македонија ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2790/1
19 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

374.

Врз основа на член 121 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА КОИ ТЕЖИНАТА НА РАБОТИТЕ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ БИТНО ВЛИЈААТ ВРЗ НАМАЛУВАЊЕТО НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места во органите за внатрешни работи на кои тежината на работите и посебните услови битно влијаат врз намалувањето на работната способност на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/73 и 40/75) во член 1 став 2 точката 2, се брише.

Во точка 3, по зборот „Службата“ се додаваат зборовите „за државна безбедност“.

Точката 5, се брише.

Точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3.

Во точка 6, која станува точка 4, по зборовите „Републичкиот секретаријат“ се додаваат зборовите „за внатрешни работи (Републичкиот секретаријат)“.

Во точка 7, која станува точка 5 зборовите „работните места на раководител и заменик на раководител на работна единица на Републичкиот секретаријат и“, се бришат.

Точка 8, станува точка 6.

По точка 6, се додава нова точка 7, која гласи:

„7. одредени работни места на административно-технички секретари на именувани и избрани функционери во Републичкиот секретаријат, на секторите во Службата за државна безбедност, организационата единица на Службата за државна безбедност — Скопје и Управата за јавна безбедност.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2757/1
15 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

375.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68 и 35/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна заради зголемување на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година, вонредно се зголемува во износ од 50 динари почнувајќи од 1. XI. 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2650/1
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

376.

Врз основа на член 49 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73 и 45/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација, заради зголемување на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година, се зголемуваат за 50 динари месечно, почнувајќи од 1. XI. 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2649/1
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

377.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за илинденските пензии („Службен весник на СРМ“ бр. 3/48, 2/53 и „Службен весник на СРМ“ број 14/65, 39/68, 35/71, 29/73 и 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ

1. Илинденската пензија вонредно се зголемува за 50,00 динари, почнувајќи од 1. XI. 1976 година, заради зголемување на цените на некои прехранбени артикли во 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2650/2
9 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

378.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор на фондот, на седницата одржана на 1 ноември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошен текст: Републички фонд) што ќе му бидат доделени од средствата на Републиката за периодот од 1976 до 1980 година во износ од 70 милиони динари ќе се употребат за учество во инвестиционите зафати со кои се создаваат инфраструктурни услови за развој на недоволно развиените краишта.

Член 2

Обезбедувањето на средствата за учество ќе се врши според следната динамика, а најмалку во:

1976 година	10,0 милиони динари
1977 година	15,0 милиони динари
1978 година	15,0 милиони динари
1979 година	15,0 милиони динари
1980 година	15,0 милиони динари

Член 3

Со цел да овозможи поредовна реализација и ефектуирање на зафатите во текот на годината, средствата од член 2 од оваа одлука ќе бидат пренесувани во филијалите на Стопанската банка Скопје, каде се остваруваат редовните буџетски средства на општините, најдоцна до крајот на првото полугодие во годината.

Член 4

Со средствата од Републичкиот фонд ќе бидат потпомогнати инвестиционите зафати за: изградба на училишен простор за основно образование; модернизација и реконструкција на патишта од IV ред; рударски истражувања; електрификација на селските населби; изградба на водоводи; изградба на амбулантно-поликлинички објекти; пошумување на голините; кредитирање на ученици и студенти; изработка на урбанистички планови на селските населби и за студиски истражувања и изработка на развојни програми од интерес на повеќе недоволно развиени општини.

Средствата за горните намени се обезбедуваат без обврска на враќање.

Член 5

Средствата од член 1 од оваа одлука ќе можат да се користат само како дел до 35% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недо-

волно развиени општини, со исклучок за вложувањата на подрачјето на општината Македонски Брод и во пограничните селски населби каде учеството може да изнесува до 45%.

Член 6

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за утврдените намени од оваа одлука се врши во сразмера со делот на средствата од другите учесници во финансирањето.

Стопанската банка — Скопје ќе ги извршува финансиските работи и ќе се грижи за спроведување на одредбите од оваа одлука.

Член 7

За користење на средствата од членот 1 од оваа одлука се утврдува рамковен лимит на средства по општини.

Износите на средствата по општини во основа се утврдуваат диференцирано, а во зависност од достигнатиот степен на стопанската развиеност на краиштата и бројот на населението.

Степенот на стопанската развиеност на краиштата се утврдува според критериумите кои беа применети при донесувањето на Законот за краишта чиј развојот ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд.

Член 8

За обезбедување на порамномерна распределба на средствата во понеразвиените и помалите општини дел во висина од 25% од средствата се распределуваат подеднакво на сите општини.

Член 9

Врз основа на одредбите од чл. 7 и 8 од оваа одлука се утврдува следната распределба на средства по општини:

Износ во 000 динари

Вкупно:	70.000
Берово	2.910
Брод Македонски	3.900
Виница	3.190
Гостивар	11.480
Дебар	2.840
Демир Хисар	3.010
Кичево	6.090
Кратово	2.900
Крива Паланка	4.600
Крушево	2.500
Радовиш	3.520
Ресен	3.260
Струга	6.720
Тетово	13.080

Член 10

Во рамки на вкупните средства утврдени со претходниот член Републичкиот фонд со посебно решение ќе ги определи годишните износи за користење на средствата по општини. При тоа ќе се води сметка особено за степенот на обезбедувањето на дел од средствата од сопствените извори и за благовремено завршување на зафатите.

Член 11

Општините од недоволно развиените краишта во рамки на условите утврдени со оваа одлука со посебни одлуки поопределено ќе ги утврдат поблиските намени и непосредните корисници на средствата.

Собранијата на општините посебно ќе се грижат и ќе им дадат приоритет на вложувањата за изградба на училишен простор во основното образование.

Корисници во смисла на став 1 од овој член се организациите на здружениот труд, интересните заедници и други правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 12

Собранијата на општините од недоволно развиените краишта при определувањето на корисниците ќе се грижат за заедничко и функционално решавање на проблемите од областа на инфраструктурата со соседните општини односно на поширокиот простор на Републиката.

Член 13

Користењето на средствата за 1976 год. ќе се остварува според условите утврдени во Одлуката за користење на дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развојот на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1976 година бр. 03-62/1 („Службен весник на СРМ“ бр. 17/76).

Член 14

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Мито Пејовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст на Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба и купување станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 26/76), се констатира дека е пропуштено да се објави Програмата што во смисла на член 1 став 2 е составен дел на овој закон.

Поради тоа се дава следнава

И С П Р А В К А

со која се објавува:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗГРАДБА И КУПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I. Со оваа програма се утврдуваат бројот на становите, површината на одделните видови станови, динамиката на изградба и купување на станови за решавање на станбените прашања на работниците и функционерите во органите на Републиката и во општествено-политичките организации, износот и изворите на средствата за остварување на Програмата во периодот од 1976 до 1980 година.

II. За задоволување на станбените потреби на работниците и функционерите од претходната точка, ќе се изградат односно ќе се купат вкупно 357 станови, од кои:

1. За работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации, освен работниците и функционерите во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и Милицијата, вкупно 185 станови, во следнава површина на одделни видови станови и во следниве рокови:

Вид на станот	Просечна површина во м ²	Број на станови по години					В к у п н о	
		1976	1977	1978	1979	1980	Станови	Површ. во м ²
Гарсоњера	25	2	2	2	2	2	10	250
Еднособен	40	7	7	7	7	7	35	1.400
Двособен	60	1	15	15	15	16	75	4.500
Трособен	80	8	8	8	8	8	40	3.200
Четворособен	105	5	5	4	3	3	20	2.100
Индивидуална станб. зграда	104	1	1	1	1	1	5	700
В К У П Н О:	657	37	38	37	36	37	185	12.150

2. За работниците и функционерите во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и Милицијата вкупно 172 станова, со следнава повр-

шина на одделните видови станови и во следниве рокови:

Вид на станот	Просечна површина во м ²	Број на станови по години					В к у п н о	
		1976	1977	1978	1979	1980	Станови	Површ. во м ²
Гарсоњера	25	3	3	4	5	5	20	500
Еднособен	40	6	6	4	5	5	26	1.040
Двособен	60	10	12	12	12	14	60	3.600
Трособен	80	10	10	10	11	11	52	4.160
Четворособен	105	4	3	3	2	2	14	1.470
В К У П Н О:	62,6	33	34	33	34	37	172	10.770

III. Средствата за финансирање на Програмата во вкупен износ од 212 милиони динари ќе се обезбедат:

1. За делот на Програмата изградба и купување на становите од точка II, потточка 2 на оваа програма од:

а) Републичкиот буџет	38 милиони динари		
б) Придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците и функционерите	36	"	"
в) Кредити од банките	26	"	"
г) Ануитети и амортизација	5	"	"
д) Други извори	7	"	"

2. За делот на Програмата за изградба и купување на становите од точка II, потточка 1 на оваа програма од:

а) Републички буџет	32 милиони динари		
б) Придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците и функционерите	35	"	"

в) Кредити од банките	25	"	"
г) Ануитети и амортизација	8	"	"

Број 03-2921

27 октомври 1976 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 35/76, се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

Во точката 1, наместо износот „19,30“ треба да стои износот „19,50“.

Бр. 12-2548/1

15 ноември 1976 година

Скопје

Од Републичкиот секретаријат за законодавство и организација

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Трајче Костовски од Скопје, ул. „43“ „БИС“ бр. 44, против тужената Марија Костовска, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Марија Костовска да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се одреди старател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1451/76. (95)

При Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по правната работа на тужителот Дончевски Русе од село Проевци, Кумановско, против тужената Дончевска Милунка, род. Мицик од село Проевци, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Дончевска Милунка да се јави во судот или да ја соопшти својата сегашна адреса во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, во колку тужената не се јави, ќе ѝ биде определен привремен старател кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1727/76. (96)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Сулиман Максудов од село Конче, Радовиш поднесе до овој суд тужба за сопственост и владение, против тужениот Усеин Абдул Арифов од с. Конче, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ѝ го одреди за застапник Ванчо Павлов, приправник при Окружниот суд во Штип.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 254/76. (90)

Никола Цоневски од село Чифлик, Кочанско поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Славка Цоневска, родена Ивановска, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот по службена должност ќе ѝ го одреди за застапник Ванчо Павлов, приправник при Окружниот суд во Штип.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 308/76. (91)

Злата Георгиева од Штип, ул. „Радански Пат“ бр. 46, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Атанас Илиев од село Старо Коњарево, Струмичко, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Ванчо Павлов, приправник при Окружниот суд во Штип.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 384/76. (92)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Во текот на 1941 година во месец февруари како туберкулозен болесник Цаковска, родена Котева Василије Флора од село Лавци, Битолско, пренесена била на лекување во болницата во Скопје.

Родена е на 2. XI. 1907 година во с. Брусник. За време на Народноослободителната војна не се вратила назад во село Лавци, а неизвесно е дали ја преживела војната или починала.

Согласно член 5 од Законот за прогласување на исчезнати лица за умрени и за докажување на смртта, се повикува Флора Цаковска од село Лавци, доколку е жива, или секој кој знае дека е жива, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ и „Службен лист на СФРЈ“, да јави на Општинскиот суд во Битола, бидејќи против неа е поведена постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено.

Доколку во погоренаведениот рок не се пријави и доколку некој не пријави дека е жива и каде е, овој суд ќе ја прогласи за умрена.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 302/76. (94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена тужба за исполнување на договор за поклон и утврдување на сопственост од страна на тужителот Мурсели Тефика Шефки од село Пирок против тужените Мурсели Тефика Зилбеар од Загреб, ул. „Присаначки жртви“ бр. 72/1, Хирмелек, Хамид и Селба сите Мурселови Тефики од Лабин, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужените Хирмелек, Хамид и Селба, сите Мурселови Тефики, сега се со непознато местожителство, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во Општинскиот суд во Тетово или да определат свој полномошник. Во колку тоа не го сторат ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 774/76. (93)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена од Собранието на општината Охрид на име Крсте Суловски, В.П. 5600 Битола. (3301)

Работна книшка на име Спасе Поповски, ул. „Србо Томовиќ“ бр. 34, Куманово. (2653)

Ученичка книшка од IV одделение на име Ајет Исеин, с. Каменјане, Тетово. (2659)

Свидетелство и диплома за IV клас на име Исмаил Абдули, с. Цепчиште, Тетово. (2660)

Диплома на име Хисен Бајрами, ул. „Радован Цониќ“ бр. 113, Тетово. (2661)

Возачка дозвола на име Аљил Аљили, с. Каменјане, Тетово. (2662)

Свидетелство за II година на име Зорица Трајческа, ул. „Б. Кидрич“ бр. 112, Гостивар. (2663)

Свидетелство од I година гимназија на име Фемија Асани, с. Велебрдо, Гостивар. (2664)

Свидетелство за III година гимназија на име Јован Павлов, ул. „Р. Жинзифов“ бр. 13, Т. Велес. (2665)

Свидетелство на име Милка Тодоровска, Делчево. (2666)

Свидетелство за VIII одделение на име Александар Тодески, Скопје. (2667)

Свидетелство за IV одделение на име Аце Јандрески, с. Браилово, Гостивар. (2668)

Свидетелство на име Ратка Ристеска, ул. „11 Октомври“ бр. 230, Прилеп. (2669)

Ученичка книшка на име Трајче Димоски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 173, Прилеп. (2670)

Свидетелство за VIII одделение на име Мира Деспиноска, с. Кутлешево, Прилеп. (2671)

Свидетелство за IV одделение на име Ибраим Абдули, с. Каменане, Тетово. (2672)

Свидетелство за IV одделение основно училиште на име Мустафа Хамити, с. Синичане, Тетово. (2673)

Свидетелство од осмогодишно училиште на име Фекрет Цавита, ул. „В. Вардарски“ бр. 65, Тетово. (2674)

Свидетелство од III година на име Абаз Фариџи, с. Теарце, Тетово. (2675)

Свидетелство за завршен испит на име Исмаил Илџи, с. Чегране, Гостивар. (2676)

Диплома на име Скендер Качеи, ул. „Б. Гиноски“ бр. 25, Гостивар. (2677)

Пасош на име Вјекослав Селимовиќ с. Кафа, Гостивар. (2678)

Свидетелство за III клас гимназија на име Ферки Бектеши, с. Корито, Гостивар. (2679)

Свидетелство од VIII одделение на име Расим Бекири, с. Беловиште, Гостивар. (2680)

Свидетелства од II и IV година гимназија на име Киро Симов Димитровски, ул. „М. Пијаде“ бр. 9, Винаца. (2681)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Земјоделското училиште во Битола на име Ристо Котевски, с. Логоварди, Битола. (2682)

Свидетелство за II година на име Николина Кокандоска, ул. „Борка Талески“ бр. 70, Прилеп. (2683)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Перо Наков“ — Куманово на име Владимир Јовановиќ, с. Матејче, Куманово. (2684)

Свидетелство за VIII одделение на име Владе Спирковски, с. Ј. Река, Ресен. (2685)

Свидетелства од III и IV година и диплома на име Кемал Асани, с. Пршовце, Тетово. (2686)

Свидетелство од зем. учил. „Моша Пијаде“ — Тетово на име Цеват Алими, с. М. Речица, Тетово. (2687)

Сообраќајна книшка на име Идриз Раифи, с. Боговиње, Тетово. (2688)

Возачка дозвола на име Идриз Раифи, с. Боговиње, Тетово. (2689)

Лична карта на име Идриз Раифи, с. Боговиње, Тетово. (2690)

Свидетелство од V одделение на име Џемиљ Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2691)

Свидетелство од II одделение на име Исмаил Шаини, с. Боговиње, Тетово. (2692)

Свидетелство од III година, издадено од Кичево на име Косара Митаноска, Кичево. (2693)

Свидетелство од IV година на име Веап Веапи, с. Вруток, Гостивар. (2694)

Инструкторска дозвола бр. 582 и членска книшка на СКЈ на име Стојан Јовановски, ул. „18 ноември“ бр. 23/1, Тетово. (2695)

Возачка дозвола на име Ајети Џемил, ул. „К. Јосифовски — Питу“ бр. 3, Тетово. (2696)

Пасош бр. 461241, издаден од СВР — Скопје на име Милан Мирчески, ул. „Зеничка“ бр. 31, Скопје. (2697)

Пасош на име Реџеп Мамуроски, ул. „Д. Завој“ бр. 67, Прилеп. (2698)

Свидетелства за III и IV клас економско училиште на име Ибадет Мамудоска, ул. „Тризла“ бр. 465, Прилеп. (2699)

Лична карта бр. 62019, издадена од Прилеп на име Вера Крукоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 26, Варош, Прилеп. (2700)

Свидетелство на име Илка Конеска, ул. „Вера Циривири“ бр. 39, Прилеп. (2701)

Свидетелство на име Благоја Настов, с. Паликура, Кавадарци. (2702)

Свидетелство и диплома на име Бејдија Сејди Целал, с. Гајре, Тетово. (2703)

Свидетелство за VIII одделение на име Зија Зенуни, с. Челопек, Тетово. (2704)

Возачка дозвола на име Китап Адамоски, ул. „Мара Угриноска“ бр. 24, Гостивар. (2705)

Возачка дозвола на име Карпак Казимет, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3а, II/1, Гостивар. (2706)

Свидетелство за VIII одделение на име Васко Багошовски, с. Ратеве, Берово. (2707)

Свидетелство од III година, издадено од Училиштето „Коле Неделковски“ Т. Велес на име Љупчо Ристовски, ул. „29 ноември“ бр. 5, Т. Велес. (2708)

Свидетелство од VIII одделение на име Среќко Геловски, с. Раотинце, Тетово. (2709)

Свидетелство за завршен испит при СЗУ „Моша Пијаде“ — Тетово на име Цеват Алили, с. Речица, Тетово. (2710)

Оружен лист издаден во Тетово на име Вејфулах Алими, с. Чифлик, Тетово. (2711)

Ученичка книшка од IV одделение основно училиште на име Ашин Фидани, ул. „Беличица“ бр. 97, Гостивар. (2712)

Свидетелства од III и IV година гимназија на име Дрита Курти, с. Д. Баница, Гостивар. (2713)

Воена книшка издадена од Задар на име Илија Ристе Крстевски, с. Слоештица, Д. Хисар. (2714)

Свидетелство на име Јаше Трајкоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 119а, Прилеп. (2715)

Книшка на име Василе Здравески, ул. „Н. Карев“ бр. 1, Прилеп. (2716)

Здравствена книшка на име Василка Богеска, ул. „Пелагонија“ бр. 17, Прилеп. (2717)

Свидетелство на име Хазири Пеџали, ул. „М. Тито“ бр. 64, Прилеп. (2718)

Диплома издадена од Училиштето „П. Наков“ на име Живоин Наскоски, ул. „11 октомври“ бр. 76/22, Куманово. (2719)

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Зарева, ул. „11 Октомври“ бр. 5/2, Т. Велес. (2720)

Свидетелство за III година СЕУ на име Ленка Јанкулова, н. Чашка, Т. Велес. (2721)

Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Кирко Кировски, с. Радиовце, Тетово. (2722)

Свидетелство за VIII одделение на име Душанка Трајковска, с. Челопек, Тетово. (2723)

Книшка на име Гафур Халили, с. Србиново, Гостивар. (2724)

Воена книшка издадена од Скопје на име Жарко Турновалиев, Скопје. (2725)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Љубица Каранфиловска, Скопје. (2727)

Свидетелства за IV, V, VI, VII и VIII одделение, издадени од Основното училиште „Мирко Милески“ с. Извор, Кичевско на име Борис Каранфиловски, Скопје. (2728)

Воена книшка издадена од Загреб на име Љупчо Нонковиќ, Скопје. (2729)

Воена книшка на име Усеин Таири, Скопје. (2730)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Фирдес Адемов, Скопје. (2731)

Индекс бр. 3545, издаден од Технолошко металуршкиот факултет во Скопје на име Исмаил Абдули, Скопје. (2732)

Работна книшка рег. бр. 113, издадена од Гевгелија на име Никола Анчовски, Скопје. (2733)

Воена книшка издадена од Бенковац на име Благојче Зафировски, Скопје. (2734)

Воена книшка издадена од Скопје на име Шукри Асан, Скопје. (2735)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште во с. Војане, Скопско на име Хасан Мусли, Скопје. (2736)

Индекс бр. 7950, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Санде Петрески, Скопје. (2737)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Исмаил Мехмети, Скопје. (2738)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Марјан Иван Гаврилоски, Скопје. (2739)

Свидетелства за I и II година, издадени од АСУЦ во Скопје на име Душко Милевски, Скопје. (2740)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Есат Алија, Скопје. (2741)

Свидетелства за I и II година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Станислав Петровиќ, Скопје. (2742)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Стојанка Трајановска, Г. Петров. (2743)

Воена книшка издадена од Зајечар на име Владимир Стефановски, Скопје. (2744)

Воена книшка издадена од Београд на име Милан Јовановски, Скопје. (2745)

Воена книшка издадена од Скопје на име Нисрет Шакировски, Скопје. (2746)

Воена книшка издадена од Скопје на име Мерали Дураку, Скопје. (2747)

Свидетелство за II година, издадено од Средното музичко училиште во Скопје на име Фроска Самарџиева, Скопје. (2748)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гуро Салај“ — Г. Петров на име Лепосава Јанкова, Скопје. (2749)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Рамадан Мемедов, Скопје. (2750)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ивчо Трпески, Скопје. (2752)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Енвер Вислим, Скопје. (2753)

Свидетелство за завршен испит III година — столар, издадено од Индустриското училиште во Скопје на име Томислав Трајчевски, Скопје. (2755)

Свидетелство за завршено VIII одделение во с. Кривогаштани на име Цветко Велјановски, Скопје. (2756)

Воена книшка издадена од Скопје на име Шефкет Рамети, Скопје. (2757)

Диплома издадена од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Миле Златанов, Скопје. (2758)

Воена книшка издадена од Ниш на име Решит Муратовиќ, Скопје. (2759)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Вразда, Скопско на име Васка Доклевска, Скопје. (2760)

Индекс бр. 1216 Е, издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Темелко Алексовски, Скопје. (2761)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Ибрахим Цемаил, Г. Петров. (2762)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Славе Белински, Скопје. (2763)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Смаил Сулиќ, Скопје. (2764)

Свидетелство за IV година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“, Скопје на име Страшко Богдановски, Скопје. (2765)

Воена книшка издадена од Скопје на име Чedomир Димовски, Скопје. (2766)

Работна книшка на име Богоја В. Митревски, с. Логоварди, Витола. (2768)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранка Најдоска, с. Долнени, Прилеп. (2769)

Здравствена легитимација на име Васка Маркоска, с. Селце, Прилеп. (2770)

Работна книшка на име Владанка Вацовска, ул. „Јане Сандански“ бр. 4, Куманово. (2771)

Работна книшка на име Блажо С. Иваноски, с. Петралица, Кр. Паланка. (2772)

Диплома од средно училиште на име Муртезан Азизоски, Кичево. (2773)

Индекс на име Блаже Велков, ул. „Димитар Блажов“ бр. 21, Кочани. (2774)

Диплома од 1969/70 година на име Агна Коцевска Горѓевик, ул. „Марксва“ бр. 20, Т. Велес. (2775)

Свидетелство за IV одделение, на име Шаип Дервиши, с. Жеровјане, Тетово. (2776)

Возачка дозвола на име Столе Мерџановски, с. Брвеница, Тетово. (2777)

Свидетелство за VIII одделение на име Ацо Сибиноски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 151, Тетово. (2778)

Свидетелство за III година гимназија на име Гајур Сефери, с. Радиовце, Тетово. (2779)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Гајур Сефери, с. Радиовце, Тетово. (2780)

Диплома издадена од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Гајур Сефери, с. Радиовце, Тетово. (2781)

Возачка дозвола бр. 3256 на име Борис Петровски, ул. „Пролетерска“ бр. 7, Тетово. (2782)

Свидетелство за III клас, издадено од Учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Амет Исени, с. Дол. Палчиште, Тетово. (2783)

Свидетелство за IV клас, издадено од Учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Амет Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2784)

Диплома издадена од Учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Амет Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2785)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште на име Исмаил Шабани, с. Турчане, Гостивар. (2786)

Возачка дозвола за Б. Ц. Е. на име Драган Марковски, ул. „Живко Брајковски“ бб, Гостивар. (2787)

Диплома од гимназија на име Џеваир Весели, с. Беловиште, Гостивар. (2788)

Девизна штедна книшка издадена од Стопанска банка — Филијала — Берово на име Марија Г. Крстевска, с. Ратеве, Берово. (2789)

Работна книшка на име Елица Трипунова, Скопје. (2790)

Свидетелство на име Зоран Размоски, с. Боротино, Прилеп. (2791)

Свидетелство за VIII одделение на име Мурат Нуковиќ, Прилеп. (2792)

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Илиески, ул. „Манчу Матак“ бр. 3, Прилеп. (2793)

Свидетелство за VIII одделение на име Петар Костоски ул. „Мечкин Камен“ бр. 39, Прилеп. (2794)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Даме Груев“ с. Смилево на име Блага Стамболниевска, с. Смилево, Битола. (2795)

Свидетелство на име Слободан Георгиевски, ул. „Б. Медаро“ бр. 12, Прилеп. (2796)

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Конески, ул. „Стеван Апостолски“ бр. 10, Прилеп. (2797)

Диплома за завршено индустриско училиште на име Димитар Грујоски, ул. „Марксва“ бр. 48, Прилеп. (2798)

Уверение за I степен на ВЕШ — Прилеп на име Марија Штерјовска, ул. „Лазо Трпков“ бр. 1, Т. Велес. (2799)

Свидетелство за IV година и диплома на име Блага Спасоска, ул. „Борко Влачаро“ бр. 26, Прилеп. (2800)

Белешка од жито бр. 5385, кг. 452 на износ од 133,340 динари, на име Кадрија Изероски, с. Житоше, Прилеп. (2801)

Свидетелство на име Снежана Гиноска, с. Браилово, Прилеп. (2802)

Диплома за матурски испит на име Гордица Петковска, ул. „Хр. Карпош“ бр. 115, Куманово. (2803)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Работната организација „Геофизика“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:
— технички директор

Услови: Кандидатот да е рударски инженер, со работно искуство од 15 години на работи од геомеханиката и да поседува морално-политички квалитети, со 10 години на раководно работно место.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работното место. (309)

Советот на Високата музичка школа во Скопје, врз основа на својата одлука донесена на 27. X. 1976 година

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници и стручни соработници на ВМШ и тоа:

1. Еден постојан наставник во звање редовен професор по предметот Актерска игра на Одделот за драмски актери;
2. Еден постојан наставник во звање редовен професор по предметот Соло пеење;
3. Еден стручен соработник во постојан работен однос за предметот Пијано на одделите: Композиција, Диригирање, Соло пеење и Наставно-теоретски.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74). Покрај пријавата таксирана со 2 дин. кандидатите поднесуваат диплома за завршен факултет, академија односно висока музичка школа и кратка биографија.

Предимство имаат кандидати со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

Молбите со документите се поднесуваат до Секретаријатот на ВМШ во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

ИСПРАВКА

Се врши исправка на конкурсот на Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 36/76, и тоа:

— под реден број 6 во конкурсот стои: „реизбор на еден наставник по предметот социологија“, а на место тоа треба да стои: „еден наставник по предметот ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТ“.

Од Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје

Работната заедница на Монтажно-инсталатерската задруга „Термомонт“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за директор на задругата — реизбор

Услови: Покрај условите предвидени со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да е машински техничар со 5 години работен стаж и да е најмалку 4 години на раководно место;

— да е ВК работник во структурата со работно искуство на раководно место 4 години.

Во досегашното работење да има виден успех во работата и со судска одлука да не му е забрането вршењето на функцијата директор.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација да се доставуваат до конкурсната комисија на Монтажно-инсталатерската задруга „Термомонт“ — Скопје, ул. „Чаирска“ 66. (310)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 373. Одлука за утврдување на износот на средствата што деловните банки се должни да ги држат во обврзници на федерацијата издадени во 1976 година — — | 937 |
| 374. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места во органите за внатрешни работи на кои тежината на работите и посебните услови битно влијаат врз намалувањето на работната способност на работниците — — — — — | 937 |
| 375. Одлука за вонредно зголемување на постојаното материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — — | 938 |
| 376. Одлука за вонредно зголемување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација — — — — — | 938 |
| 377. Одлука за вонредно зголемување на илинденските пензии — — — — — | 938 |
| 378. Одлука за користење на дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој од 1976 до 1980 година — — — — — | 938 |
| Исправка за објавување Програма за изградба и купување станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации за периодот од 1976 до 1980 година — — — — — | 939 |
| Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо — — | 940 |